

Службен весник

на Република Македонија

Број 97

26 јуни 2014, четврток

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2758. Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување	2	2766. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за експлоатација на минералната суровина - минерална вода на Друштвото за производство, услуги и трговија ЛИКУКИ ХОМЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола на локалитетот "с.Кременица" Општина Битола.....	5
2759. Закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.....	2	2767. Тарифник за висината на надоместокот за дадено стручно мислење	6
2760. Закон за изменување на Законот за здравственото осигурување	3	2768. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола	7
2761. Одлука за составот и за именување претседател и членови на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија	3	2769. Правилник за поблиските критериуми и мерила за оцена на критериумите за финансирање на филмски проекти од национален интерес во филмската дејност	7
2762. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	3	2770. Упатство за изменување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредити одобрени на нерезиденти	10
2763. Одлука за одржување на симулациска вежба за управување со кризи „Епицентар 2014“	4	2771. Упатство за изменување на Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредити земени од нерезиденти	10
2764. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Надзорен одбор за супервизија на имплементацијата на системот за итни повици Е-112 во Република Македонија	4		
2765. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - термоминерална вода на локалитетот "Стрновец" општина Старо Нагоричане по Јавен повик за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини	4		

	Стр.
2772. Упатство за изменување на Упатството за начинот и условите за збирно известување за склучените кредитни работи на резиденти со нерезиденти	11
2773. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец јуни 2014 година.....	11

	Стр.
2774. Одлука за доделување на државната награда "Мајка Тереза" во 2014 година, за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери	12
Огласен дел.....	1-84

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2758.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 јуни 2014 година.

Бр. 07 – 2478/1
25 јуни 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 170/13), во членот 17 датата: "1 јуни 2014 година" се заменуваат со датата: "1 јануари 2015 година".

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 170/13), në nenin 17 data: "1 qershor 2014" zëvendësohet me datën: "1 janar 2015".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2759.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 јуни 2014 година.

Бр. 07 – 2479/1
25 јуни 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 170/13), во членот 3 датата: "1 јуни 2014 година" се заменува со датата: "1 јануари 2015 година".

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR KONTRIBUTE
NGA SIGURIMI I DETYRUESHËM SOCIAL

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për kontribute nga sigurimi i detyrueshëm social ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 170/13), në nenin 3 data: "1 qershor 2014" zëvendësohet me datën: "1 janar 2015".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2760.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за здравственото осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 јуни 2014 година.

Бр. 07 – 2480/1
25 јуни 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 187/13), во членот 5 датата: "1 јуни 2014 година" се заменуваат со датата: "1 јануари 2015 година".

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
SHËNDETËSOR

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 187/13), në nenin 5 data: "1 qershor 2014" zëvendësohet me datën: "1 janar 2015".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2761.

Врз основа на член 11, став 1 и 2 и член 12 од Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2000, 9/2001, 41/2010 и 142/2013) донесувам

О Д Л У К А
ЗА СОСТАВОТ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

I

Со оваа одлука се утврдува составот и се именуваат претседателот и членовите на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија.

II

Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија се состои од претседател и 8 (осум) членови.

III

За претседател на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија се именува:

- ВАСИЛКА ЈУРКОСКА.
- За членови на Комисијата се именуваат:
- проф.д-р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ,
- МАРКО ЗВРЛЕВСКИ,
- БЛАГОРОДНА ДУЛИК,
- БЕКИР ИСЕНИ,
- проф.д-р МЕТОДИЈА КАНЕВЧЕВ,
- ЉУПКА АРСЕНИЕВСКА,
- СТОЈАНЧЕ РИБАРЕВ и
- проф.д-р НУМАН АРУЧ.

IV

Со донесувањето на оваа одлука престануваат да важат одлуките бр.07-279 од 26.06.2009 година и бр.07-228/1 од 2.02.2012 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-302/1
26 јуни 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2762.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирани геодетски подлоги за планскиот опфат за генерален урбанистички план за град Демир Хисар.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4155/1
23 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2763.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 29 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11 и 41/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.06.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СИМУЛАЦИСКА ВЕЖБА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ „ЕПИЦЕНТАР 2014“**

1. Симулациската вежба за управување со кризи „Епицентар 2014“ (во натамошниот текст: симулациска вежба) ќе се одржи од 24 до 27 јуни 2014 година во Скопје, организирана и спроведена од Центарот за управување со кризи на Република Македонија со цел проверка на оперативни процедури за комуникација, координација и соработка помеѓу субјектите од Системот за управување со кризи во прогласена кризна состојба, со посебен акцент на координацијата и соработката на национално ниво.

2. На вежбата од точка 1 на оваа одлука во активностите кои ќе се спроведат во Република Македонија ќе учествуваат претставници од Центарот за управување со кризи, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за надворешни работи, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за транспорт и врски, Министерството за здравство, Министерството за култура, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за економија, Министерството за образование и наука, Министерството за финансии, Министерството за локална самоуправа, Дирекцијата за заштита и спасување, Дирекцијата за радијациона сигурност, Агенцијата за цивилно воздухопловство, Министерство за финансии - Царинска управа, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија и Сеизмолошката опсерваторија при природно-математичкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

3. Финансиските трошоци за подготовката, организирањето и реализацијата на симулациската вежба се обезбедуваат од Центарот за управување со кризи, а надоместоците за патни и дневни трошоци се обезбедуваат од субјектите од точка 2 на оваа одлука.

4. Центарот за управување со кризи ќе ги изврши подготовките, организацијата и реализацијата на симулациската вежба.

5. По завршување на симулациската вежба Центарот за управување со кризи поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4213/1
23 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2764.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАДЗОРЕН ОДБОР ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ Е-112 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Одлуката за формирање на Надзорен одбор за супервизија на имплементацијата на системот за итни повиси Е-112 во Република Македонија број 51-3603/3 од 29 јуни 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/10), во членот 3, точката 2 се менува и гласи:

„2.Прим.Др.Киро Салвани, Министерство за здравство“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4214/1
23 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2765.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.6.2014 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ "СТРНОВЕЦ" ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“ Општина Старо Нагоричане, објавена со Јавниот повик за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/2013).

2. Постапката за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот локалитет нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4245/1
23 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2766.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА ЛИКУКИ ХОМЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ "С. КРЕМЕНИЦА" ОПШТИНА БИТОЛА**

1. Со оваа одлука се доделува концесија за експлоатација на минералната суровина-минерална вода на локалитетот „с.Кремница“ Општина Битола на Друштвото за производство, услуги и трговија ЛИКУКИ ХОМЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини бр. 41-6219/2 од 10.09.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2013).

2. Друштвото за производство, услуги и трговија ЛИКУКИ ХОМЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола достави понуда со број 00000030 на 17.12.2013 година.

3. Друштвото за производство, услуги и трговија ЛИКУКИ ХОМЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола е единствен понудувач на Јавниот повик за локалитетот “с.Кремница” општина Битола и ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, услуги и трговија ЛИКУКИ ХОМЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола се доделува концесија за експлоатација на минералната суровина-минерална вода на локалитетот “с.Кремница” општина Битола, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7 539 000	4 531 500
2	7 539 400	4 531 500
3	7 539 400	4 531000
4	7 539 000	4 531 000

5. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,200000 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за експлоатација, Друштвото за производство, услуги и трговија ЛИКУКИ ХОМЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола на локалитетот с. Кремница општина Битола во износ од 3.610.000,00 денари е должно да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-4245/2
23 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

2767.

Врз основа на член 14 став (25) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14 и 43/14), министерот за финансии донесе

ТАРИФНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДАДЕНО СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

Член 1

Со овој тарифник се утврдува висината на надоместокот што им се исплаќа на стручните лица за дадено стручно мислење.

Член 2

Надоместокот за даденото стручно мислење изнесува:

Вид на стручно мислење	Проценета вредност на постапката без ДДВ (во евра)	Износ во денари
Стручно мислење за оправданоста за оформување дел од повеќе ставки кај лекови, медицински помагала и/или потрошен материјал	До 5.000	2.000
	5.001 -20.000	3.000
	20.001-130.000	4.500
	130.001-500.000	6.000
	Над 500.000	9.000
Стручно мислење за оправданост на карактеристиките во техничките спецификации за поединечна ставка или за целиот дел	До 5.000	2.000
	5.001 -20.000	3.000
	20.001-130.000	4.500
	130.001-500.000	6.000
	Над 500.000	9.000
Стручно мислење за оправданост на користење на критериуми за утврдување на способност	До 5.000	2.000
	5.001 -20.000	3.000
	20.001-130.000	4.500
	130.001-500.000	6.000
	Над 500.000	9.000
Стручно мислење за оправданост од потребата за дополнителни работи	До 5.000	2.500
	5.001 -20.000	3.500
	20.001-130.000	5.000
	130.001-500.000	7.000
	Над 500.000	10.000
Стручно мислење за оправданост од користење на критериумот економски најповолна понуда	До 5.000	2.000
	5.001 -20.000	3.000
	20.001-130.000	4.500
	130.001-500.000	6.000
	Над 500.000	9.000

Член 3

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-21279/1
24 јуни 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2768.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14 и 44/14), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ ДОМ ЗА ДООЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА БИТОЛА

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца Битола бр. 01-301/1, донесена од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 22.5.2014 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4243/2
24 јуни 2014 година
Скопје

Министер,
Диме Спасов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

2769.

Врз основа на член 27 став (2) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/13, 18/14 и 44/14), министерот за култура донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА ОЦЕНА НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФИЛМСКИ ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми и мерила за оцена на критериумите за финансирање на филмски проекти од национален интерес во филмската дејност.

I. Поблиски критериуми и мерила за оцена на критериумите

Поблиски критериуми за утврдување на оригиналноста, автентичноста и квалитетот на содржината на сценариото

Член 2

За да се утврди оригиналноста, автентичноста и квалитетот на содржината на сценариото на филмскиот проект, потребно е сценариото да исполнува најмалку три од следниве критериуми:

- да се темели на иновативна и уникатна идеја,

- да е оригинален авторски израз и да не произлегува од друго објавено литературно дело,
- да има високи уметнички вредности,
- да има комерцијален потенцијал,
- да се темели на културна и уметничка тематика,
- да се реализира на локации од Република Македонија со кои се промовираат историските и културните вредности на Република Македонија,
- да е во функција на одбележување на личност или настан од историјата Република Македонија,
- да ја изразува мултикултурната и културната разноликост на Република Македонија,
- да е поврзано со начинот на животот на младата генерација и нивните афинитети,
- да обработува актуелни теми од секојдневниот живот на граѓаните на Република Македонија,
- да обработува научни теми или феномени на природата,
- да е наменето и соодветно за децата и младите,
- да се темели на традиционални бајки или легенди,
- да се темели на измислена приказна за вистински личности од современата/светската историја или измислени личности поврзани со вистински настани од историја,
- да содржи универзална и хуманистичка порака и
- да ги поттикнува соживотот и хуманоста на заедниците.

Мерила за оцена на оригиналноста, автентичноста и квалитетот на содржината на сценариото

Член 3

(1) Оригиналноста, автентичноста и квалитетот на содржината на сценариото на филмските проекти се утврдува преку следниве мерила:

- за долгометражен играл филм (структура, карактери, пишувачки квалитети, приказна, дијалог, формат на сценариото), максималниот број на бодови е 150, а за да може да се квалификува потребно е да се остварат минимум 76 бодови;
- за краткометражен играл филм (структура, карактери, пишувачки квалитети, приказна, дијалог, формат на сценариото), максималниот број на бодови е 100, а за да може да се квалификува потребно е да се остварат минимум 51 бод;
- за документарен филм (структура, карактери, пишувачки квалитет, приказна и видео презентација - тизер за филмот) максималниот број на бодови е 150, а за да може да се квалификува потребно е да се остварат минимум 76 бодови;
- за анимиран филм (структура, карактери, пишувачки квалитети, приказна, дијалог, формат на сценариото, визуелен концепт и главни ликови), максималниот број на бодови е 150, а за да може да се квалификува потребно е да се остварат минимум 76 бодови.

(2) Ако филмскиот проект не го оствари потребниот минимален број на бодови од став (1) на овој член, филмскиот проект се исклучува од натамошна оцена.

Поблиски критериуми за утврдување на успешноста на филмскиот продуцент

Член 4

Успешноста на филмскиот продуцент на долгометражен или краткометражен играл филм, на документарен филм и на анимиран филм, се утврдува преку успешноста на неговиот последен продуциран филм и на сите негови претходно продуцирани филмови.

Мерила за оцена на успешноста на филмскиот продуцент**Член 5**

(1) Успешноста на филмскиот продуцент со неговиот последен продуциран долгометражен или краткометражен играл, документарен и анимиран филм се утврдува преку следните мерила:

- учество во официјална конкуренција на меѓународни филмски фестивали од А категорија – максимален број на бодови - 15,
- учество во официјална конкуренција на меѓународни филмски фестивали од Б категорија – максимален број на бодови - 10,
- учество на други меѓународни филмски фестивали – максимален број на бодови - 10,
- број на гледачи во киносалите во Република Македонија – максимален број на бодови - 10,
- број на земји во кои филмот е дистрибуиран, продаден, односно прикажан во киносалите – максимален број на бодови - 10,
- добиени награди на филмски фестивали од А категорија – максимален број на бодови - 20,
- добиени награди на филмски фестивали од Б категорија – максимален број на бодови - 15,
- добиени награди на други меѓународни филмски фестивали – максимален број на бодови - 10.

(2) Пресметката на бодовите од став (1) на овој член се врши според следнава формула:

$$\text{Број на бодови} = \frac{\text{Број на учество, односно број на добиени награди, односно број на гледачи, односно број на земји во кои филмот е дистрибуиран, продаден или прикажан во киносалите}}{\text{Најголем број на учество, односно најголем број на добиени награди, односно најголем број на гледачи, односно најголем број на земји во кои филмот е дистрибуиран, продаден или прикажан во киносалите}} \times \text{максимален број бодови}$$

(3) Успешноста на филмскиот продуцент со сите негови претходно продуцирани долгометражни или краткометражни играни филмови, документарни и анимирани филмови се утврдува преку следните мерила:

- учество во официјална конкуренција на меѓународни филмски фестивали од А категорија – максимален број на бодови - 10,
- учество во официјална конкуренција на меѓународни филмски фестивали од Б категорија – максимален број на бодови - 5,
- учество на други меѓународни филмски фестивали – максимален број на бодови - 5,
- добиени награди на филмски фестивали од А категорија – максимален број на бодови - 15,
- добиени награди на филмски фестивали од Б категорија – максимален број на бодови - 10,
- добиени награди на други меѓународни филмски фестивали – максимален број на бодови - 5.

(4) Пресметката на бодовите од став (3) на овој член се врши според следнава формула:

$$\text{Број на бодови} = \frac{\text{Број на учество, односно број на добиени награди}}{\text{Најголем број на учество, односно најголем број на добиени награди}} \times \text{максимален број бодови}$$

(5) Максималниот број на бодови од ставовите (1) и (3) на овој член е 150 бодови.

Поблиски критериуми за утврдување на успешноста на режисерот**Член 6**

Успешноста на режисерот на долгометражен или краткометражен играл филм, на документарен филм и на анимиран филм, се утврдува преку успешноста на неговиот последен режиран филм и на сите негови претходно режирани филмови.

Мерила за оцена на успешноста на режисерот**Член 7**

(1) Успешноста на режисерот со неговиот последен режиран долгометражен или краткометражен играл филм, документарен филм и анимиран филм се утврдува преку следните мерила:

- учество во официјална конкуренција на меѓународни филмски фестивали од А категорија – максимален број на бодови - 20,
- учество во официјална конкуренција на меѓународни филмски фестивали од Б категорија – максимален број на бодови - 10,
- учество на други меѓународни филмски фестивали – максимален број на бодови - 10,
- број на гледачи во киносалите во Република Македонија – максимален број на бодови - 15,
- добиени награди на филмски фестивали од А категорија – максимален број на бодови - 20,
- добиени награди на филмски фестивали од Б категорија – максимален број на бодови - 15,
- добиени награди на други меѓународни филмски фестивали – максимален број на бодови - 10.

(2) Пресметката на бодовите од став (1) на овој член се врши според следнава формула:

$$\text{Број на бодови} = \frac{\text{Број на учество, односно број на гледачи, односно број на добиени награди}}{\text{Најголем број на учество, односно најголем број на гледачи, односно најголем број на добиени награди}} \times \text{максимален број бодови}$$

(3) Успешноста на режисерот со сите негови претходно режирани долгометражни или краткометражни играни филм, документарни и анимирани филмови се утврдува преку следните мерила:

- учество во официјална конкуренција на меѓународни филмски фестивали од А категорија – максимален број на бодови - 10,
- учество во официјална конкуренција на меѓународни филмски фестивали од Б категорија – максимален број на бодови - 5,
- учество на други меѓународни филмски фестивали – максимален број на бодови - 5,
- добиени награди на филмски фестивали од А категорија – максимален број на бодови - 15,
- добиени награди на филмски фестивали од Б категорија – максимален број на бодови - 10,
- добиени награди на други меѓународни филмски фестивали – максимален број на бодови - 5.

(4) Пресметката на бодовите од став (3) на овој член се врши според следнава формула:

$$\text{Број на бодови} = \frac{\text{Број на учество, односно број на добиени награди} \times \text{максимален број бодови}}{\text{Најголем број на учество, односно најголем број на добиени награди}}$$

(5) Максималниот број на бодови од ставовите (1) и (3) на овој член е 150 бодови.

Мерила за утврдување на успешност на филмски продуцент, односно режисер на дебитантски долгометражен или краткометражен игран филм, документарен и анимиран филм

Член 8

(1) По исклучок од членовите 5 и 7 од овој правилник, успешноста на филмскиот продуцент, односно режисерот на дебитантски долгометражен или краткометражен игран филм, документарен и анимиран филм се утврдува преку следниве мерила:

- освоена награда на меѓународен филмски фестивал од А категорија за краткометражен документарен или анимиран филм – максимален број на бодови - 20,
- освоена награда на меѓународен филмски фестивал од Б категорија за краткометражен документарен или анимиран филм – максимален број на бодови - 15,
- освоена награда на други меѓународни филмски фестивали за краткометражен документарен или анимиран филм фестивали - максимален број на бодови - 10,
- учество на меѓународен филмски фестивал од А категорија за краткометражен документарен или анимиран филм – максимален број на бодови - 15,
- учество на меѓународен филмски фестивал од Б категорија за краткометражен документарен или анимиран филм – максимален број на бодови - 10,
- учество на меѓународни и домашни филмски фестивали - максимален број на бодови - 10.

(2) Пресметката на бодовите од став (1) на овој член се врши според следнава формула:

$$\text{Број на бодови} = \frac{\text{Број на добиени награди, односно број на учество во програма, односно број на учество на фестивали,} \times \text{максимален број бодови}}{\text{Најголем број на добиени награди, односно најголем број на учество во програма, односно најголем број на учество на фестивали}}$$

(3) Максималниот број на бодови од став (1) на овој член е 80 бода.

Мерила за утврдување на изводливоста на филмскиот проект во однос на буџетот, сложеноста, планот и термините за снимање

Член 9

(1) Изводливоста на филмскиот проект во однос на буџетот, сложеноста, планот и термините за снимање, се утврдува преку следниве мерила:

- финансиски план (детален приказ на планирани средства за реализација на филмскиот проект со точно дефинирани ставки и износи на средства од Буџетот на Република Македонија и од други извори на финансирање - максимален број на бодови – 25;

- оперативен план (разработка на филмскиот проект согласно на сценариото со детален приказ на планот на снимање, времетраење на снимањето, локациите и сл.) - максимален број на бодови - 25;

- вкупен буџет на филмскиот проект согласно на финансискиот и оперативниот план за филмскиот проект - максимален број на бодови - 30;

- потврда за обезбеден дистрибутер на филмот - максимален број на бодови - 5,

- план за дистрибуција на филмот - максимален број на бодови - 5,

- план за маркетинг на филмот - максимален број на бодови - 10.

(2) Максималниот број на бодови од ставот (1) на овој член е 100 бодови.

II. Поблиски критериуми и мерила за оцена на копродукциски филм

Член 10

(1) Оцената на филмските проекти за производство на копродукциски филм, во кој учеството на Република Македонија во вкупните трошоци за производство не може да биде помалку од 20% во билатерална копродукција, односно не помалку од 10% во мултилатерална продукција, се врши по следните критериуми и мерила:

- обезбедени средства од јавни извори од матичната држава во однос на вкупниот буџет на проектот - максимален број на бодови - 30,

- вкупно обезбедени средства во однос на вкупниот буџет на проектот - максимален број на бодови - 10,

- учество на државјани од Република Македонија во креативниот дел во филмската екипа (режисер, сценарист, директор на фотографија, композитор, сценограф, костимограф, автор на маска, монтажер, главни улоги најмногу до две позиции, главен цртач/аниматор) - максимален број на бодови - 40,

- продукција на филмскиот проект во Република Македонија - максимален број на бодови - 20.

(2) Максималниот број на бодови од став (1) на овој член е 100 бодови.

III. Бодување

Член 11

(1) Вкупниот број на добиени бодови за долгометражен или краткометражен игран филм, за документарен и за анимиран филм претставува збир на бодови од членовите 3, 5, 7 и 9 од овој правилник.

(2) Вкупниот број на добиени бодови за дебитантски долгометражен или краткометражен игран филм, документарен филм и анимиран филм претставува збир на бодови од членовите 3, 8 и 9 од овој правилник.

(3) Вкупниот број на добиени бодови за копродукциски филм претставува збир на бодови од членовите 3 и 12 од овој правилник.

(4) Изборот на филмските проекти од национален интерес во филмската дејност се врши по принципот на предност на филмскиот проект кој остварил повеќе бодови изразен како збир од освоените бодови.

Член 12

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите за финансирање на проектите од филмската продукција и елементите што треба да бидат содржани во проектите од филмска продукција што се од национален интерес („Службен весник на Република Македонија“ бр. 125/07).

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.54-6393/1
24 јуни 2014 година
Скопје

Министер за култура,
д-р **Елизабета Канческа - Милевска**, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2770.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), член 42 став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13) и точка 10 од Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/06, 57/09 и 146/10), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЕДИНЕЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ

1. Во Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредити одобрени на нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/10 и 186/13), точката 6 се менува и гласи:

„Секој образец се заверува со потпис на резидентот-доверител и/или известувачот, со што тој гарантира за точноста на податоците доставени до Народната банка.“

2. Во точка 7, во делот „Договор за кредит“, реченицата: „Во полето 5 „Валута“ се пишува шифрата и називот на валутата од Прилог-шифрарникот којшто е составен дел на Упатството - 7. Валути“, се заменува со реченицата: „Во полето 5 „Валута“ се пишуваат шифрата и називот на валутата од шифрарникот на валути којшто е составен дел на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство.“

3. Во точките 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 и 21, зборовите „и печат“ се бришат.

4. Во Прилог-шифрарниците, шифрарникот „7. Валути“ се брише.

5. Во Прилог-обрасците, зборовите: „М.П.“ се бришат.

6. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

У. бр. 21357
25 јуни 2014 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

2771.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), член 42 став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13) и точка 10 од Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/06, 57/09 и 146/10), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОЕДИНЕЧНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРЕДИТИ ЗЕМЕНИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ

1. Во Упатството за начинот и условите за поединечно известување за кредити земени од нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/10 и 186/13), точката 6 се менува и гласи:

„Секој образец се заверува со потпис на резидентот-должник и/или известувачот, со што тој гарантира за точноста на податоците доставени до Народната банка.“

2. Во точка 7, во делот „Договор за кредит“, реченицата: „Во полето 6 „Валута“ се пишуваат шифрата и називот на валутата од Прилог-шифрарникот кој е составен дел на Упатството - 7. Валути“, се заменува со реченицата: „Во полето 6 „Валута“ се пишуваат шифрата и називот на валутата од шифрарникот на валути којшто е составен дел на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство.“

3. Во точките 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 и 21, зборовите: „и печат“ се бришат.

4. Во Прилог-шифрарниците, шифрарникот „7. Валути“ се брише.

5. Во Прилог-обрасците, зборовите: „М.П.“ се бришат.

6. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

У. бр. 21358
25 јуни 2014 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

2772.

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), а во врска со точките 8 и 10 од Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/06, 57/09 и 146/10), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗБИРНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕНИТЕ КРЕДИТНИ РАБОТИ НА РЕЗИДЕНТИ СО НЕРЕЗИДЕНТИ

1. Во Упатството за начинот и условите за збирно известување за склучените кредитни работи на резиденти со нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/10), во точка 9.Б.2, зборовите: „печат и“ се бришат.

2. Во Прилог-обрасците, зборовите: „и печат“, како и зборовите: „М.П.“ се бришат.

3. Ова упатство влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2014 година.

У. бр. 21359

25 јуни 2014 година

Скопје

Гувернер,

Димитар Богов, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

2773.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец јуни 2014 година, на седницата одржана на 25 јуни 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2014 ГОДИНА

Член 1

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергетските дејности дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец јуни 2014 година, се утврдува да изнесува 28,1542 ден/nm³.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, содржани се:

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец јуни 2014 година, во износ од 23,5083 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во износ од 0,2958 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец јуни 2014 година („Службен весник на РМ“ бр. 95/14);

2.2 Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец јуни 2014 година („Службен весник на РМ“ бр. 95/14);

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 ден/nm³, утврдени со Одлуката за одобрување на тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13).

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметена без данок на додадена вредност.

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-108/14

25 јуни 2014 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

**ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „МАЈКА ТЕРЕЗА“**

2774.

Врз основа на членовите 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12 и 18 од Законот за државните награди ("Службен весник на Република Македонија" број 52/2006 и 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда "Мајка Тереза", на седницата одржана на 16 јуни 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "МАЈКА ТЕРЕЗА" ВО 2014 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС НА ДРЖАВАТА ВО ОБЛАСТА НА ХУМАНОСТА И ЧОВЕЧКАТА СОЛИДАРНОСТ И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНОТО РАЗБИРАЊЕ И РАЗВОЈ НА СОРАБОТКАТА КАКО МЕЃУ НАРОДИТЕ, ТАКА И МЕЃУ ПРИПАДНИЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, КУЛТУРИ И ВЕРИ

I. За остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност, државната награда и се доделува на:

- Поликсена Илиоска.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2464/2
25 јуни 2014 година
Скопје

Одбор за доделување на државната
награда „Мајка Тереза“
Претседател,
проф. д-р **Горан Ајдински**, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 3000000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014097